



Консултација со граѓански организации и други засегнати страни Нацрт-програма за реформа на управувањето со јавните финансии

ЕУ Инфо Центар, Скопје, 19.10.2017 г. (четврток)

ПРОГРАМА

10:45 – 11:00 **Регистрација на учесниците**

11:00 – 11:20 **Воведни обраќања**

- Г. Александар КОЛЕКЕСКИ, проектен координатор на ИПА 2 механизмот на граѓанските организации
- Г. Александар НИКОЛОВ, извршен директор на Асоцијацијата за развојни иницијативи „Зенит“

11:20 – 13:00 **Претставување на Нацрт-програмата за реформа на управувањето со јавни финансии и тематска дискусија**

Отворање на тематската дискусија и претставување на целта на консултацијата

- Модератор: Г-ѓа Розалија КАРЧИЦКА ВАСИЛЕВСКА, претседател на Институт СФЕРА-НОВА и избран претставник на секторот „Демократија и владеење“ - ИПА 2 Механизам за граѓанските организации

Програма за управување со јавните финансии во услови на економија базирана на фактори на производство и во услови на економија базирана на ефикасност, економичност и ефективност

- Г. Марјан НИКОЛОВ, претседател на Центарот за економски анализи

Претставување на структурата на Нацрт-програмата за управување со јавни финансии

- Г-ѓа Розалија КАРЧИЦКА ВАСИЛЕВСКА

Зајакнување на системот за јавни набавки; изградба на ефективен систем за јавно-приватни партнерства и концесии

- Г. Герман ФИЛКОВ, претседател на Центарот за граѓански комуникации

Дискусија со учесниците

Приоритет 1: Подобрена фискална рамка	<ul style="list-style-type: none">• зголемена достапност на податоци за подобро проектирање на БДП• зајакнување на проектирањето
Приоритет 2: Мобилизација на приходи	<ul style="list-style-type: none">• зајакната законска рамка за приходите• подобрени даночни и царински услуги и постапки
Приоритет 3: Планирање и буџетирање	<ul style="list-style-type: none">• зајакнато програмско буџетирање и среднорочно буџетско планирање• ревидиран Закон за буџетите
Приоритет 4: Извршување на Буџет	<ul style="list-style-type: none">• нов информатички систем за управување со финансии• зајакнување на контролата врз обврските и управувањето со долг• ефективен систем за јавно-приватни партнерства и концесии• зајакнување на системот за јавни набавки
Приоритет 5: Транспарентно владино известување	<ul style="list-style-type: none">• зголемена транспарентност преку владино известување
Приоритет 7: Надворешна контрола и собраниски надзор	<ul style="list-style-type: none">• зајакнување на стратешкото планирање и внатрешната ревизија• зајакнат надзор врз Буџетот од страна на Собранието

13:00 **Коктел**

